



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Друштво за производство, промет и услуги
СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз
Бр. 0507 - 872
25. 09 2025 год.
СКОПЈЕ

Архивски број: 03-10816/1
Датум: 23-09-2025

ДОГОВОР

за јавна набавка на стоки – набавка на гориво и масло за горење – екстра лесно за потребите Министерството за финансии (дел 2 – масло за горење – екстра лесно за потребите на Министерството за финансии)

Склучен помеѓу:

1.МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на ул.„Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од м-р Гордана Димитриеска - Кочоска, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и

2.Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул.„8-ми Септември“ бр.20/И-ДП 1 Скопје, претставувано од Снежана Стајиќ, управител, во натамошниот текст: носител на набавката.

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е набавка и испорака на масло за горење – екстра лесно за потребите на Министерството за финансии, во вкупна максимална количина до 46.390 литри, а по спроведена отворена постапка за јавна набавка, по оглас бр. 12660/2025.

Набавката и испораката на маслото за горење од видот Екстра лесно масло за домаќинство – 1 (ЕЛ-1) ќе се врши во следниве градови каде има подрачни одделенија на Министерството за финансии и тоа: Берово, Кавадарци, Битола, Винаца, Гостивар, Демир Хисар, Крива Паланка, Кичево, Кратово, Неготино, Охрид, Свети Николе, Тетово, Прилеп, Крушево, Валандово, Штип и во подрачното Одделение на Управата за имотно-правни работи во Скопје - Гази Баба.



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Количината од став 1 на овој член е максимална и договорниот орган нема обврска да ја набави целата количина за време на важењето на договорот.

Прилог кон договорот е список со распределба на количини на масло за горење по Подрачни одделенија на Министерството за финансии.

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Единечната цена на масло за горење ќе се утврдува според единечните цени што се во важност на денот на испораката определени согласно со Одлуката определена од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија, без пресметан данок на додадена вредност.

При фактурирањето испорачаното масло за горење ќе се пресметува според единечните цени што се во важност на денот на испораката. Како ден на испорака се смета денот кој е впишан во документот за испорака или испратница.

Цената од став 1 на овој член ги вклучува и транспортните трошоци за масло за горење и трошоците за утовар/истовар до подрачните Одделенија на Министерството за финансии, односно до Одделенијата за првостепена управна постапка на Управата за имотно правни работи и трезорските канцеларии на Министерството за финансии.

Вкупната максимална вредност на договорот изнесува 4.000.000,00 денари, без пресметан данок на додадена вредност.

На износот од став 4 се пресметува данок на додадена вредност во износ од 720.000,00 денари.

Вкупната максимална вредност на договорот изнесува 4.720.000,00 денари, со пресметан данок на додадена вредност.

III. ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Договорот се склучува за период од 1 (една) година сметано од денот на потпишувањето од двете договорни страни, или до целосно и максимално искористување на количините предвидени во договорот или вредносно исполнување на договорот, во зависност што попрво ќе настане.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

IV. РОК И НАЧИН НА ИСПОРАКА

Член 4

Носителот на набавката е должен, маслото за горење предмет на овој договор да го испорачува сукцесивно според потребите на договорниот орган, а по претходно доставени писмени порачки, во кои е определена количината, местото на испораката на маслото и рокот за испорака, потпишани од овластено лице и заверени од договорниот орган.

Носителот на набавката ќе ја испорача и резервата од маслото за горење доколку се јави потреба во соодветното Одделение при Управата за имотно правни работи на Министерството за финансии или трезорска канцеларија по претходно барање на договорниот орган.

Рокот за испорака на маслото - предмет на овој договор е до 2 (два) календарски денови за локациите во Скопје и до 5 (пет) календарски денови за локациите во другите градови, сметано од денот на добивањето на писмената порачка од договорниот орган.

Член 5

Носителот на набавката е должен маслото за горење да го испорача до подрачните одделенија на договорниот орган наведени во член 1, став 2 од овој договор.

Испораката на маслото за горење се смета за извршена по потпишувањето на испратницата од претставник на договорниот орган и претставник на носителот на набавката.

Испратницата ја издава носителот на набавката и истата треба да биде потпишана со цело име и презиме од страна на претставниците на двете договорни страни во моментот на примопредавањето на маслото за горење, со внесување на точно испорачаната количина на масло за горење.

Член 6

Испораката на маслото за горење се врши во согласност со динамиката на испораката и писмената порачка, определена од страна на договорниот орган и во рокот утврден во член 4, став 3 од овој договор.

Секоја поединечна испорака од страна на носителот на набавката ќе се врши со цистерни кои имаат дигитален мерач за утврдување на точно истоварената количина, со запазување на стандардите за транспорт на нафтени деривати.



V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Во случај на доцнење со испорака од страна на носителот на набавката, договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна – пенали.

Договорната казна се определува во висина на 0,5% од вредноста на неиспорачаното масло за горење, за секој ден задоцнување.

VI. КВАНТИТЕТ И КВАЛИТЕТ НА НАБАВЕНОТО И ИСПОРАЧАНОТО МАСЛО

Член 8

Квантитативен и квалитативен прием на испорачаното масло за горење врши договорниот орган при примопредавањето со документ (испратница) за прием на маслото за горење потпишан од определените лица од двете договорни страни.

Квалитетот на маслото за горење носителот на набавката го потврдува со доставување на увид сертификат за квалитет на претставникот на договорниот орган кој е задолжен да ја прими порачаната количина во согласност со Правилникот за квалитет на течни горива.

Член 9

Договорниот орган доколку се сомнева за квалитетот на маслото за горење до носителот на набавката најдоцна во рок од 3 (три) дена од денот на пристигнувањето на неистовареното возило ќе достави приговор.

Носителот на набавката е должен во рок од 3 (три) дена да преземе мерки за отстранување на недостатоците односно решавање на приговорот и за истото веднаш да го извести договорниот орган.

Доколку приговорот не биде прифатен од страна на носителот на набавката, тогаш заеднички примерок од рекламираното масло за горење ќе се анализира од овластена контролна лабораторија која спогодбено ја определуваат двете договорни страни.

Резултатите од оваа контролна лабораторија се меродавни за двете договорни страни.

Доколку се констатира отстапување од декларираниот квалитет во сертификатот за квалитет, трошоците за испитувањето кое е неопходно да се изведе заради несоодветниот квалитет, паѓаат на товар на носителот на набавката.



VII. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 10

Плаќањето ќе се врши по секоја извршена испорака на маслото за горење, а врз основа на испоставена фактура од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган ќе го изврши плаќањето за испорачаното масло за горење во рок до 30 календарски денови сметано од денот на приемот на фактурата во писарницата на договорниот орган.

Кон фактурата за плаќање задолжително се приложува придружен документ (испратница) потпишана со цело име и презиме од претставник на договорниот орган и претставник на носителот на набавката, со која се потврдува приемот на маслото за горење и потврда (фискална) од дигитален мерач.

Договорниот орган ќе ги одбие казнените пенали од фактурата на носителот на набавката доколку има задоцнување со испораката.

VIII. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 11

Овој договор може да се раскине спогодбено со согласност на договорните страни.

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 12

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во рокот утврден со овој договор или не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

Доколку дојде до еднострано раскинување на договорот поради неисполнување на обврските од Договорот од страна на носителот на набавката, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.



Х. ВИША СИЛА

Член 13

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна кон другата договорна страна за губитокот, повредата или неизвршувањето на одредбите на овој договор кои се предизвикани од виша сила дефинирана со закон.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови од поголеми размери и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од страните е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат другата договорна страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила, договорот продолжува да се реализира.

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на договорот е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Договорот може да се изменува и дополнува со анекс на договорот потпишан од двете договорни страни во согласност со Законот за јавните набавки.

Член 15

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Член 16

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.

Член 17

Обработката на личните податоци при реализацијата на овој договор ќе биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Член 18

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

ДОГОВОРЕН ОРГАН:

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
СКОПЈЕ

Друштво за производство, промет и услуги
СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз
СКОПЈЕ

Министер за финансии
м-р Гордана Димитриеска – Кочоска

Управител
Снежана Стајик



Изработил: Панче Чоневски
Контролирал: Рената Николоска
Даниела Јанкова
Проверил: м-р Маја Стаменковска Угриновска
Михајло Михајловски
Проверил: Андреј Ангеловски
Ирена Петковски
Согласен: д-р Андриана Матлиоска



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Прилог кон договор

Распоред на количини на масло за горење по Подрачни одделенија на МФ за 2025/2026	
Подрачни одделенија	Максимални количини во литри
Берово	2655
Кавадарци	2500
Битола	2800
Виница	1747
Гостивар/УИПР	2500
Тетово/УИПР	2420
Тетово/Трезорска	1000
Демир Хисар	386
Крива Паланка	660
Кичево	3000
Штип	2442
Кратово	1080
Неготино	2000
Охрид	3500
Свети Николе	1200
Гази Баба	4500
Прилеп	5000
Крушево	1000
Валандово	1000
Резерва	5000
Вкупно	46390 л.

